



# СЛУЖ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1070  
Službeni vesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 22 јуни 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 18 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1 Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

478.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), точка 5 под 16 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78) и точка 1 на Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79 и 26/79), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА РУДНИЦИ И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА НЕМЕТАЛИ**

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудници и за облагородување на неметали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/78, 67/68 и 10/79) во точка 1 се вршат следните дополненија:

1) во тар. број 84.10/3 по петтата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Центрифугални пумпи обложени со гума за транспорт на суспензија од кварцен песок, со капацитет 5 m<sup>3</sup>/h“;

2) во тар. број 84.17/2ж, на крајот, се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за ладење на кварцен песок со вода и со воздух, со капацитет над 2,5 t/h“;

3) во тар. број 84.18/2, по шестата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Електромагнетски филтри за издвојување на метални честици од керамичка маса“;

4) во тар. број 84.56/1, 2, 3 и 4, по шеесет и шестата алинеја се додава нова алинеја, која гласи:

„— Уреди за сортирање на честици од кварцен песок над еден микрон“.

2. Ова решение се применува врз увозот што се врши од 1 јануари до 1 септември 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 579

14 јуни 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

479.

Врз основа на член 175 ст. 2, 5 и 6 и член 176 ст. 3 и 4 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

### ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ И ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА КРЕДИТНИТЕ РАБОТИ СО СТРАНСТВО**

1. Во Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/77, 19/78 и 69/78) во точка 11 став 2 зборовите: „на 30 јуни 1979 година“ се заменуваат со зборовите: „на 31 декември 1980 година“, а на крајот се додаваат записка и зборовите: „со тоа што во образецот бр. 3 се внесува и новиот регистарски број на пријавата за склучената кредитна работа, за кредитните работи од точка 8 на оваа одлука“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 22

5 јуни 1979 година

Белград

Претседател  
на Советот на гувернерите  
гувернер  
на Народната банка  
на Југославија,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

480.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

**ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ТРАКТОРИ И ТРАКТОРСКА ОПРЕМА И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ**

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 20 март 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за трактори и тракторска опрема и за нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени малопродажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат, и тоа за:

1) трактори и тракторска опрема во просек до 9%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата;

2) резервни делови до 13,5%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2195 од 15 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: ИМТ — Индустрија машина и трактора — Белград, Индустрија мотора — Раковица, „Торпедо“ — Риека, ММК „Братство“ — Нови Травник, Железарна Шторе — Шторе, Индустрија „14. октобар“ — Крушевац и „Автомонтажа“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 51 купувач-потрошувач потписник на Спогодбата.

#### 481.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДРВЕН РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 21 декември 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за дрвен ретортен јаглен, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 8%, така што највисоките продажни цени за дрвен ретортен јаглен да изнесуваат, и тоа:

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
|                               | Дин/kg |
| за пакување од 2 до 5 и 10 kg | 6.84   |
| за пакување од 15 до 20 kg    | 4.72   |
| за ринфуза                    | 3.72   |

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2512 од 7 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: КХК „Борис Кидрич“ — Лукавац РО Дестилација — Теслиќ и Комбинат „Белишќе“ — Белишќе.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 21 купувач — потрошувач потписник на Спогодбата.

#### 482.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПОЛИЕСТЕРСКИ ФИЛАМЕНТ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа

на 25 мај 1979 година Спогодба за промена на затечените цени за полиестерски филамент, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 7,46%, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производот од точка 1 на оваа спогодба ќе го продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3727 од 11 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Инцел“ — Бања Лука, „Прогрес“ — Призрен и „Хемтекс“ — Скопје.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

#### 483.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

### СПОГОДБА

#### ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МОЛЕРСКИ КАОЛИН

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучија и потпишаа на 27 октомври 1978 година Спогодба за промена на затечените цени за молерски каолин, со тоа што производителските организации на здружен труд можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 5811 од 14 јуни 1979 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставник на производителот: Рудник каолина „Чрна“ — Камник.

Претставници на купувачите — потрошувачи: „Технохемија“ — Белград, „Кембоја“ — Загреб, „Хемколор“ — Белград, „Југопетрол“ — Нови Сад и „Велпром“ — Тузла.

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЗАБРАНА НА РАСТУРАЊЕТО НА „СТУДЕНТСКИ ЛИСТ“ БР. 3 (746) ОД 23 МАРТ 1979 ГОДИНА

Врз основа на член 8 од Законот за спречување на злоупотреба на слободата на печатот и на другите видови информирање, во врска со член 2 став 1 точка 1 од тој закон и во врска со член 134 став 2 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се забранува растурањето на „Студентски лист“ бр. 3 (746) од 23 март 1979 година издавач Свеучилишна конференција на ССМХ

Загреб, а во кој на страницата 24 е печатена работа под наслов „Исус у кампу“ и тоа во целост.

Врз основа на член 13 став 2 од наведениот закон се одземаат сите примероци на означениот лист, каде и да се наоѓаат.

Врз основа на член 13 став 3 од наведениот закон се одземаат клишијата, матриците и другите средства што се употребени за печатење на работата под називот „Исус у кампу“ на страницата 24 од „Студентски лист“ бр. 3 (746) од 23 март 1979 година, а печатарскиот слог да се растури.

Врз основа на член 17 од наведениот закон, по правосилноста на решението, изреката на решението ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Изрека на решението од Окружниот суд во Загреб бр. V-кр. 7/79 од 9 април 1979 година.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

За помошник-сојузен секретар за внатрешни работи се назначува Рахман Морина, досегашен помошник-сојузен секретар за внатрешни работи.

Е. п бр 523

30 мај 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### УКАЗ

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од сојузните органи и организации

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за посебен придонес во развивањето на стручни знаења и популаризација на астронаутската и ракетната техника

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Савез астронаутских и ракетних организации Југославије;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на унапредувањето и развивањето на патното стопанство во земјата и за придонес кон усовршувањето на стручни кадри

Савез друштва за путеве Југославије;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во омасовувањето, развивањето и унапредувањето на подводните спортови на море, за значаен придонес на стопанството и општонародната одбрана, како и за постигнати успеси на меѓународни натпреварувања

Савез за подводне активности и спортски риболов на мору Југославије;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Голчник Рудолфа Рудолф, Поњавић-Минић Прагомира Иванка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ирголић-Јамшек Мартина Нада, Павловић-Боровњак Драгутина Софија;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ничевски Стојан Владо;

Од СР Босна и Херцеговина

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во создавањето и насочувањето на аматерските културно-уметнички друштва и за значаен придонес кон развојот на културниот живот во републиката

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Савез аматерских културно-уметничких друштва и организација БиХ;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Радна организација „Енергопетрол“ — Сараево;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Божић Сергија Љубо, Диздаревић Шефкије Раиф, Кеџман Драге Милан, Маглајић Мухамеда д-р Екрем;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Балабан Стојана Јово, Костадиновиќ Симе Душан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Адамовиќ Јована Рајко, Агановиќ Ибришима Исмет, Финци Леона Жак, Јаковљевиќ Саве Јован;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Јелисавец Јована Лазо, Милашин Јована Гојко, Новаковиќ Милана Божо, Пашалиќ Мехмеда Мухарем, Радишиќ Марка Душан, Вујиќ Панте Лука, Зрниќ Стојана Ратко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Адамовиќ Јована Рајко;

Од СР Црна Гора

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на создавањето и унапредувањето на работата на културно-просветните организации и за придонес кон развивањето на културниот живот во републиката

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Културно-просветна заједница Црне Горе;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на младите генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Србија“ — Стари Бар;

— по повод на седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Јовичевиќ Јована Нико;

— по повод на шеесетгодишнината на животот и долгогодишнината револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон изградбата на социјалистичкото самоуправно општество

Мирковиќ Сима Ико;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Перуновиќ Голуба Благое;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Страхиња Вида Марко;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Павичевиќ Илие Саво, Шчепановиќ Благоја Ксенија;

Од СР Хрватска

— по повод на седумдесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на унапредувањето на архивистиката и за значаен придонес на историјата и културата на народите и народностите на Југославија и на други земји

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Хисторијски архив Дубровник;

— по повод на триесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Радна организација „Каменско“, творница одјек и рубља — Загреб;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен придонес на социјалистичката заедница

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Доброволно ватрогасно друштво — Глина,

Доброволно ватрогасно друштво — „Пакрац“ — Пакрац;

— за долгогодишна работа и особени заслуги во заштитата и спасувањето на човечки животи, општествен и личен имот, со што е направен придонес на социјалистичката заедница

Доброволно ватрогасно друштво — Котрчиба;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги на развивањето на масовна физичка култура и за значајни успеси во популаризирањето и организирањето на рекреација на населението

Друштво за спортска рекреација „Партизан“ — Задар;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето на музичко-забавниот живот во својата средина

Народна гласба Стари Град;

— по повод на триесетгодишнината на основањето и работата, а за особени заслуги и придонес во омасовувањето на стрелчекиот спорт и за постигнати успеси на домашни и меѓународни натпревања

Стрелчаки савез Хрватске;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во популаризацијата, омасовувањето и унапредувањето на шахот и за постигнати успеси на натпреварувања во земјата и во странство

Шаховски савез Хрватске;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за постигнати успеси во научноистражувачката работа и стручното оспособување на медицински кадри во областа на ревматологијата и физиотерапијата, со што е направен значаен придонес на здравствената заштита на граѓаните

Завод за реуматске болести, физикална медицина и рехабилитација — Загреб;

— за особени заслуги во основното образование и воспитување на многубројни генерации на млади и за придонес кон ширењето на просветата и културата во духот на братството и единството на нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Основна школа „Браќа Рибар“ — Осиек;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во образованието на стручни и научни кадри и за значаен придонес кон развојот и унапредувањето на дефектологијата и рехабилитацијата на инвалидни лица

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Факултет за дефектологија Свеучилишта у Загребу;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

ООУР „Водовод“ — Загреб;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во развивањето и популаризацијата на нумизматиката

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Хрватско нумизматичко друштво;

— за залагање и постигнати успеси во развивањето на културно-забавниот живот во својата средина

Културно-уметничко друштво „Врбоска“ — Врбоска;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во развивањето на музичко-забавниот живот во својата средина

Лимена гласба Криж у саставу Доброволног ватрогасног друштва

— за заслуги во развивањето на хуманитарни активности и ширење на здравствената култура кај граѓаните

Општинска организација Црвеног крижа — Бели Манастир,

Општинска организација Црвеног крижа — Чаковец;

— за заслуги во развивањето на културно-забавниот живот меѓу работниците

Радничко културно-уметничко друштво железничара „Срѓан Петров“ — Осиек;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и постигнати успеси во работата на заштитата, рехабилитацијата, образованието и културно-забавниот живот на слепи лица.

Удружење слијепих — Осиек;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бадурин Томислава Берислав, Милобратовиќ Аненија Душан, Петровиќ Миле Симо, Стеинбург Николе Срећко, Вимпулшек Властимира др Жарко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Зрињанин Милић Раде;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Дивјак Манојла Милан, Јосиповиќ Анте Мате, Лаштре Јосипа Петар, Ловровиќ Вицка Вицко, Мартиновиќ Петра Милан, Смајла Јосипа Драгутиќ, Турина-Орешковиќ Звонимира Власта, Волф Аугуста Миливој, Живковиќ Илије Јосип;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Белић Ивана Јуре, Ђукиќ Тривуна Алекса, Гашић Николе Душан, Милекиќ Саве Никола Стргар Јосипа Иван, Tommasi Lorenza Бруно, Вахтерић Роберта Фрањо, Велимировиќ Деспота Јован;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Зрињанић Милић Раде;

Од СР Македонија

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето а за заслуги и постигнати успеси во воспитувањето и образованието на најмладите во духот на братството и единството, како и за значаен придонес кон стручното усовршување на кадри

### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Детска градина „Братство-единство“ — Скопје;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за заслуги и успеси во заштитата, негувањето и воспитувањето на деца од предучилишна возраст, како и за придонес кон унапредувањето на работата во предучилишните установи

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Детски јасли „Раде Јовчевски — Корчагин“ — Скопје;

— по повод на дваесет и петгодишнината на основањето и за заслуги и постигнати успеси во социјалистичкото воспитување и образование на млади генерации како и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Гимназија „Ацо Русковски“ — Берово;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Мојсов Дано Лазар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Бенчевски Крсте Коле, Грујовски Стојан Борис, Пеза Редип Муртеза, Ставревски Зарко Трајко, Стојев Насо Георги, Трпчевски Ђорѓи Димитар, Туцаров Ђошо Васил;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Јордановска-Трајковска Тале Добрица, Ристовски Ристов Александар;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Бојковски Тодора Димитар, Јосиповски Глигора Тасо, Кунтевски Јордана Киро;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Јордановска-Трајковска Тале Добрица;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Јордановска-Трајковска Тале Добрица; Пунтевски Јордана Киро;

Од СР Словенија

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето и омасовувањето на пинг-понгашкиот спорт и за постигнати успеси на натпреварувања

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Стонотениски савез Словеније;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и успеси во омасовувањето и унапредувањето на спортскиот риболов и за придонес на рибарството и на заштитата на човековата средина

Савез спортских риболоваца Словеније;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Шумско газдинство — Цеље;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

„Леснина“ — Љубљана,

„Словенија спорт“ експорт-импорт — Љубљана;

— по повод на седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развојот на социјалистичкото самоуправни општество

### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Светина Ивана Владимир;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Штурм Антона Антон;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Гаспари Јакоба Максим, Корошец Алојзија др Виктор, Милавец Ловренца Франц, Видав Ивана др Иван;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Бохинец Јосипа др Валтер, Бродар Франчишка др Среќко, Кокал Франца Иван, Кучан Коломана Милан, Михелич Франца Франце, Оцвирк Антона др Антон, Раковец Ивана др Иван;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Лешњак Франца Петер, Маркич-Видојка Ивана Вида, Слудњак Мартина др Антон, Шивиц Антона Павел, Волчич Антона Антон;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБЕН ВЕНЕЦ**

Бернард Антона Иво, Чадеж-Михелчич Јанеза Јулка, Чепе Франца Марица, Драшковић Марина Милорад, Ганзити-Козек Луке Марија, Калц Матије Рудолф Логар Михаела Мирослав, Мајцен Ивана Иван, Смеркар Јоже Јоже, Труден Јоже Антон, Зидарич Јосипа др Борис;

— за залагање и постигнати успеси во работата

**СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ**

Кречковић-Кошмери Винка Марјета;

**Од СР Србија**

— по повод на сто и педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на млади во духот на прогресивните идеи, како и за значаен придонес на ширењето на просветата и културата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Основна школа „Живко Љујић“ — Нова Варош;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во образованието на стручни кадри за потребите на стопанството и за значаен придонес на ширењето на просветата и културата

Школа за квалификување раднике „Милентије Поповић“ — Пирот;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во стручното образование на театарски и филмски кадри и за значаен придонес кон унапредувањето на уметничкиот живот

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ**

Факултет драмских уметности — Белград;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги за унапредување на издавачката дејност и печатењето на дела што придонесоа кон ширењето на напредните идеи

Издавачка радна организација „Нолит“ — Белград;

— по повод на триесетгодишнината на стрелачкиот спорт во нашата земја, а за особени заслуги и придонес на омасовувањето на стрелаштвото и за постигнати успеси на домашни и меѓународни натпреварувања

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ**

Стрелачки савез Општине Крагујевац;

— по повод на четириесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во здравствената заштита, просветувањето и лекувањето на населението

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Дом здравља „Др Херберт Краус и др Цветко Томић“ — Пецка;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во здравствената заштита, просветувањето и лекувањето на населението

Дом здравља — Сјеница;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето и работата, а за особени заслуги во развивањето на музеолошката дејност, со што е направен значаен придонес на ширењето на просветата и културата

Народни музеј — Лесковац;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги во развивањето на хуманитарни активности и ширење на здравствената култура кај граѓаните

Општинска организација Црвеног крста — Пирот;

— по повод на сто и дваесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на млади генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Јездимир Ловић“ — Доње Лопије;

— по повод на стогодишнината на постоењето, а за особени заслуги во основното образование и воспитување на млади генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

Основна школа „Илија Бирчанин“ — Ставе;

— по повод на триесетгодишнината на стрелачкиот спорт во нашата земја, а за особени заслуги и придонес кон омасовувањето на стрелаштвото и за постигнати успеси на домашни и меѓународни натпреварувања

Стрелачки савез Београда.

Стрелачки савез Општине Ниш;

— по повод на триесетгодишнината на постоењето, а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Електротехничко и монтажно предузеће „Електрон“ — Белград,

Електротехничка радна организација „Светлост“ — Београд.

Радна организација за израду металних производа „Зимпа“ — Уб;

— по повод на дваесет и петгодишнината на постоењето а за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за стопанскиот напредок на земјата

Радна организација „Београд пут“ — Белград;

— по повод на дваесет и петгодишнината на развојот на туризмот во СР Србија, а за особени заслуги и постигнати успеси во развивањето и унапредувањето на туристичкото стопанство

Туристичко-угостителска радна организација „Жупа“ — Крушевац;

— по повод на педесетгодишнината на постоењето, а за заслуги во основното образование и воспитување на млади генерации и за придонес кон ширењето на просветата и културата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Основна школа „10. октобар“ — Доњи Бабине;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Милосављевиќ Светолика Предраг, Никиќ Павла Андрија, Савковиќ Милоша Милорад, Селими Јашара Селим;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Баљковиќ Вукашина Александар, Попа Василија Васко;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Гвозденовиќ Тодора Милена, Љубишиќ Ђуре Никола Шербедија-Живановиќ Илије Зора, Турнер Матевжа Франц, Важиќ Јова Боро, Вукос Недељка Милан;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ђуриќ Сретена Душан, Јовановиќ Димитрија Милован, Лукиќ Милана Радисав, Микулиќ Мирка

др Александар, Мирковиќ Животе Боривоје, Митровиќ Славка Мирослав, Николиќ Милорада Драгослав, Стојановиќ Стевана др Илија, Сурутка Војислава др Јован, Триниќ Милутина Драгослав;

— за особени заслуги и постагнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Петровиќ Михајла Селимир, Влатковиќ Љубомира Олга;

#### Од САП Косово

— по повод на седумдесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за особени заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата за слобода и независност на земјата, како и за придонес кон развојот на социјалистичкото самоуправно општество

#### СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Хоџа Махмута Мехмет;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Морачиќ Спира Драгољуб; Мустафај Суља Садик, Ракчевиќ Милисав Видна.

Бр. 128

16 ноември 1978 година

Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### СОДРЖИНА:

Страна

|                                                                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 476. Решение за дополнување на Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема за рудници и за облагородување на неметали — — — | 913 |
| 479. Одлука за измена на Одлуката за начинот и роковите за регистрирање и евидентирање на кредитните работи со странство — — —                       | 913 |
| 480. Спогодба за промена на затечените цени за трактори и тракторска опрема и за нивните резервни делови — — —                                       | 913 |
| 481. Спогодба за промена на затечените цени за дрвен ретортен јаглен — — —                                                                           | 914 |
| 482. Спогодба за промена на затечените цени за полиестерски филамент — — —                                                                           | 914 |
| 483. Спогодба за промена на затечените цени за молерски каолин — — —                                                                                 | 914 |
| Решение за забрана на растурањето на „Студентски лист“ бр. 3 (746) од 23 март 1979 година — — —                                                      | 914 |
| Назначувања и разрешувања — — —                                                                                                                      | 915 |
| Одликувања — — —                                                                                                                                     | 915 |